

Без разлика што ЕУ и САД ги држат конците в раце во регионот, сепак најавите за независно или за условна независност на Косово, сигурно ќе се одразат и врз внатрешните односи во земјава, каде кохабитацијата меѓу премиерот Никола Груевски и претседателот на државата, Бранко Црвенковски, е на најниско државничко ниво. Соработката беше повеќе пати нарушувана но, пред сè, се работи за субјективни причини, поради што страдаат националните интереси на македонскиот народ.



**ИГРАТА "ОЧИ В ОЧИ, ЗАБ ЗА ЗАБ" ЌЕ МОРА ДА ПРЕКИНЕ АКО САКААТ МИРНО ДА СЕДАТ ВО ФОТЕЛЈАТА. СЛЕДУВААТ ВАЖНИ НАСТАНИ ЗА СУДБИНАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**

Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ

**П**арламентарните избори во Србија нема ништо ново да донесат во регионот, бидејќи геостратешките интереси на големите сили се поклопуваат со желбите на екстремистите и на националистите на Балканот.

Тие потпомогнати од домашните јатаци во Република Македонија и во соседството секогаш копнеат за создавање големи држави кои, пред сè, се последица на историските наследства на државничките политики во минатото. Всушност, таквата сенка врз билатералните односи на државите на Балканот и денес живее, односно како треба да се сфати посетата на Нимиц на Атина. Имено, без разлика дали станува збор за атак направен од страна на одредени вжештени глави или став на официјалната дипломатија на јужниот сосед, сепак екстремистите секогаш се во позадина и се подготвуваат за големите промени во пеколниот регион, чиј фитил сè уште може да биде запален од само едно шкорче, кое се крие во пазувите на националистите и на шовинистите во земјите во регионот.

### КРАЈНИОТ РОК

Затоа сите сценарија се во оптек, без разлика што на Балканот Европската уни-

ја и САД ги држат конците в раце. Но, сепак најавите за независно или за условна независност на Косово, сигурно ќе се одразат и врз внатрешните односи во земјава, каде кохабитацијата меѓу премиерот Никола Груевски и претседателот на државата, Бранко Црвенковски, е на најниско државничко ниво. Имено, поради субјективни причини соработката многу пати беше нарушувана, а националните интереси на македонскиот народ и на граѓаните во земјава беа фрлени на буниште.

Во таков амбиент во соседството ни се случуваат многу значајни настани, од примерот со проблемите околу претстојните избори во Албанија, до привременото затишје во Србија, каде радикалите се во мала предност пред демократите.

Само националните сили на Косово, вооружени до заби, се обединети, бидејќи нивната положба е јасна, независноста не е прашање на време туку тропа на приштинските врати. Затоа, Балканот ќе биде во центарот на вниманието, а не Ирак или Авганистан. Што во тој котел ќе прави Република Македонија, односно државниот врв? Дали тој со прекрстени нозе и со скрстени раце немо и мирно ќе ги следи настаните, или ќе се надева на сценариото од 2001 година, кога благодарение на меѓународната заедница која ни ја продаде последната шанса да ја одбраниме државата, таа преживеа? Но, според традицијата продолжува интензитетот на караниците меѓу "папата" и "технократот".

Првичните проценки велат дека можни се примирја меѓу македонскиот државен врв, но до кога таквите прилики ќе траат. Тоа се круцијални прашања од кои зависат многу важни политички одлуки. Меѓутоа, сè додека не се отрезнат политичарите од "новогодишниот мамурлук", ќе трае опасноста за дестабилизација на Република Македонија, чија крајна цел е поделба на земјава. Поради овие причини положбата на нашата држава е специфична, а дури и мисијата на Нимиц во Грција и во Македонија не е наивна, туку таа е дел од комплексноста на прашањето, кое е поврзано со состојбите во регионот.

Инаку, пред доаѓањето на Метју Нимиц, специјален посредник на ООН во разговорите меѓу Македонија и Грција за спорот околу името, најавено за 14 овој месец, шефот на државата, Бранко Црвенковски, во 12.05 часот најави средба со премиерот Никола Груевски и со шефот на дипломатијата Антонио Милошоски, на која, како што рече, треба да се потврди македонскиот став по прашање за спорот со Грција.

"Ставот во однос на едно од најважните прашања за Македонија, користењето на уставното име и разликите околу тоа прашање со Грција, е одамна познат. Во целиот период имаме континуитет по тој став. Деновиве во јавноста имаше дилеми околу тоа дали ќе има претходна средба на усогласување ставови. Тука нема, ниту смее да има простор за какви било импро-

# НОВОГОДИШЕН МАМУРЛ

# ЕДАТ НАСТАНИТЕ ВО РЕГИОНОТ?

визации. Македонија мора да зборува со единствен глас. Неопходно е и сите институции да имаат целосно координирани ставови. Од тие причини ќе иницирам средба на која ќе се направат сите подготовки во очи доаѓањето на Нимиц. Мислам дека таа средба ќе се одржи овие денови", изјави Црвенковски.

Според него, Груевски најверојатно ќе одржи одделна средба со Нимиц, бидејќи во недела заминува на пат.

"Се согласувам дека би испратиле добар сигнал ако се одржи заедничка средба со медијаторот, но според некои информации, претседателот на Владата нема да биде во Македонија. Значи, можно е да има одвоени средби со Нимиц, но тоа е помалку важно. Позначајно е на тие средби и Владата и институцијата Претседател на држава да настапат од исти позиции, со целосно усогласени и координирани ставови, бидејќи секоја разлика, макар и

закажал седница на Советот за безбедност, на која, како што рече, е можно да се разговара и околу аферата со оружјето.

"Седницата е закажана за 23 јануари, веднаш по одржувањето на парламентарните избори во Србија, а во пресрет на ставањето на маса на предлогот за идниот статус на Косово. Не ја исклучувам можноста на таа седница на Советот да поразговараме и околу некои актуелни состојби, вклучувајќи ја и аферата со оружјето", нагласи Црвенковски.

## АЛБАНЦИТЕ ГЛУМАТ КРИЗА

Слична состојба има и во Албанија, каде само претседателот Алферд Мојсиу достоинствено оди со крената глава во политиката. Неговата остра изјава, во која како главни виновници за повеќемесечната

Поранешниот албански министер за надворешни работи, Паскал Миљо, во интервју за телевизијата Алсат јавно потврди дека во 2001 година од тогашниот македонски премиер Љубчо Георгиевски до неговата Влада пристигнал директен предлог за поделба на Македонија и размена на територии.

"Планот за поделба на Македонија не успеа затоа што Албанија кажа не на поделбата", тврди Миљо. Неговата приказна за телевизијата ја потврдува и тогашниот претседател на Комисијата за надворешни работи во албанското Собрание, Сабри Годо, кој, исто така, наведува дека таков предлог пристигнал од Скопје. Во интервјуто, Миљо ги потврдува наводите на лидерот на ДУИ, Али Ахмети, кој претходно во разговорот за Алсат изјави дека Георгиевски во 2001 година му нудел не само "етничка поделба на Македонија туку и менување на границите во регионот". "Предлогот кој го спомнува Ахмети во 2001 година го доживеав како министер за надворешни работи на Албанија. Тогаш албанската Влада го отфрли овој предлог на поранешниот премиер на Македонија, Љубчо Георгиевски, бидејќи го гледавме како националистички предлог и како обид за енклавизација на Албанците. Тоа беше обид да се формира етнички чиста македонска држава, работа која не можеше во ниту еден случај да се оствари на терен и истовремено ќе претставуваше преседан за имплементација на вакви слични формули и на други места".



## ЗАКОНОДАВНАТА ВЛАСТ СЕ ПОМАЛКУ УЧЕСТВУВА ВО ПРАШАЊАТА ЗА СУДБИНАТА НА ЗЕМЈАВА

во нијанса, може да биде погрешно толкувана", истакна Црвенковски по враќањето од Ирак каде ги посети македонските војници.

Шефот на државата не ги коментираше реакциите на Грција, кои беа предизвикани од одлуката на македонската Влада да го преименува Скопскиот аеродром.

"Ги немам сите аргументи врз основа на кои Владата донесе одлука за преименување на Скопскиот аеродром и тоа во овој момент. Затоа, би се воздржал од давање било какви категорични оценки. Ги немам ниту аргументите врз чија основа грчката страна го изрази својот револт и го покани медијаторот Нимиц да оди во Грција на консултации. Деновиве ќе ги добиеме информациите од прва рака, бидејќи Нимиц ќе ја посети и Македонија и точно ќе знаеме за какви забелешки станува збор", потенцира претседателот Црвенковски.

Тој информира дека за 23 овој месец

политичка криза во земјата ги посочува политичките партии, ги зближи спротивставените табори.

Лидерот на Демократската партија и актуелен премиер Сали Бериша изјави дека имал средба со партиите на власт, каде е постигната согласност да се учествува на средбата кај Мојсиу и сè да стори за да се надминат недоразбирањата. На средбата иницирана од страна на Мојсиу ќе учествува и опозицијата. Тоа лично нему му го соопштил генералниот секретар на социјалистите Пандели Мајко. Средбата со партиите ја поздравил претставниците на меѓународните институции во Тирана, од каде пристигна веста дека од 10 до 14 јануари, ќе престојува екипа набљудувачи на Советот на Европа. Инаку, ЕУ средбата ја оцени како добредојдена, повикувајќи ги албанските политички партии на компромис. Портпаролот на комесарот за проширување Оли Рен, Кристина Наги, во интервју за Би-Би-Си побарала од парти-

ите да седнат на заедничка маса и да го реализираат договореното од 28 декември минатата година. Според неа, изборите се одлучувачки за Албанија, а одговорноста за слободни и фер избори ја сносат и власта и опозицијата.

Значи, регионот врие, а меѓународните сили на Косово се подготвуваат да интервенираат при секоја провокација на насилство, која би се појавила по објавувањето на одлуката за идниот статус на покраината.

Ова во Приштина го изјави командантот на КФОР, генерал Роланд Катер. Тој рече: "КФОР жестоко ќе им одговори на поединците или на групите кои се обидуваат да го поткопаат мирот и безбедноста".

"Знам дека народот на Косово ја поддржува мојата одлука", изјави Катер.

Тој додаде дека по утврдувањето на идниот статус, 16.000 припадници на КФОР извесно време ќе останат на Косово, со истиот мандат, организација и концепт.

# УК НА ДРЖАВНИОТ ВРВ